


База на јазик/тонзила/зад

ИСЛЕДУВАЊА

КЛИНИЧКИ СТАДИУМ


- Физикален преглед
- Биопсија
- Графија на бели дробови или ЦТ на граден кош ^a
- ЦТ со контраст или МРИ препорачани за примарниот ту и за вратот
- панорамска снимка ако е индицирана
- Дентална евалуација
- Преглед под анестезија **ако Има индикација**
- Преданестетички Испитувања



^a СТ на граден кош треба да се предвиди кај сите пациенти со ризик за белодробни метастази

Предлог Национална патека за тумори на орофаринксот (ОФ - 2)

База на јазик/тонзила/зад




Предлог Национална патека за тумори на орофаринксот (ОФ - 3)

База на јазик/тонзила/зад

ИСЛЕДУВАЊА

КЛИНИЧКИ СТАДИУМ




^b Види принципи на радиотерапија (Шема ОФ - А)

Рецидив (види РЕ-2)

Предлог Национална патека за тумори на орофаринксот (ОФ - 4)

База на јазик/тонзила/зад



^b Види принципи на радиотерапија (Шема ОФ -А)

Рецидив (види РЕ-2)

База на јазик/тонзила/зад

ПРИНЦИПИ НА РАДИОТЕРАПИЈА

Хеморадиотерапија
Конвенционално
фракционирање
70 Gy (2 Gy/ден)

Дефинитивна РТ
(самостојна)
T1-2, N0
Конвенционално
фракционирање
70 Gy (2 Gy/ден)
брехитерапија

Адјувантна РТ
Примарен тумор: **60 Gy**
(**2 Gy/ден**)
Врат
Региони со висок ризик:
60 Gy (2 Gy/ден)
Региони со низок ризик:
50 Gy (2 Gy/ден)

ДИЈАГНОЗА

ТРЕТМАН

